

КОНФЕРЕНЦИЈА

“Екстерното тестирање на студентите: предизвиците и можностите”

СКОПЈЕ, 30 ОКТОМВРИ, 2014



ОПИС

Невладината организација **Европски Центар СН7** има чест да ве покани да учествувате на конференцијата, со тема: “**Екстерното тестирање на студентите: предизвиците и можностите**”, која ќе се одржи на **30 октомври 2014 год. (четврток)**, во Скопје. Целта на оваа конференција е заедничкото разгледување на предизвиците, можностите, бариерите и законските можности/ограничувања во врска со иницијативата на Министерството за образование и наука на Република Македонија за екстерното тестирање на студентите на крајот на втората и четвртата година од студиите. Ова конференција е конципирана како една одлична можност за размена на заеднички искуства и идеи за подигнување на нивото на универзитетското образование, истовремено и со зачувување на автономијата на универзитетите.

ТЕМИ ОД ПОСЕБЕН ИНТЕРЕС

- Предностите и недостатоците на екстерното тестирање
- Кој треба да ја спроведе екстерното тестирање: универзитетот или некоја надворешна институција?
- Дали имплицира законски измени екстерното тестирање?
- Дали се загрозува универзитетската автономија со екстерното тестирање на студентите?
- Влијанието на екстерното тестирање за здобивање на студентите со мериторни дипломи
- Зголемувањето на квалитетот на високото образование: потреба за повисока автономија на универзитетите или имплементација на надворешните механизми?
- Меѓународното искуство во врска со екстерното тестирање на студентите
- Екстерното тестирање на студентите како потреба за унификација на универзитетските наставни програми

ПРАВО НА УЧЕСТВО

Конференцијата е отворена за сите заинтересирани, а посебно е наменета за тие кои директно се вклучени во универзитетското образование: раководствата на универзитетите, владините претставници, службениците на МОН, Одборот за акредитација и евалуација, Центарот за државни испити, професорите, правниците, аналитите од областа на образованието, студентските организации, граѓанските организации кои за цел ги имаат прашањата од областа на образованието, студентските парламенти, студентите и др.

ВРЕМЕ & МЕСТО

Конференцијата “Екстерното тестирање на студентите: предизвиците и можностите” ќе се одржи на **30 октомври 2014 г. (четврток)**, од 11:00 до 13:00 часот, во просториите на **Скопски саем (MBC Congress Center, Diplomatic Hall)** во Скопје, Република Македонија.

ПРОЦЕДУРИ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ

ЗА ГОВОРНИЦИТЕ / ПАНЕЛИСТИТЕ: Апстрактите треба да се достават на адреса: info@sn7.org.mk најдоцна до **26.10.2014 г.**, и треба да содржат максимално 100 зборови. Доколку еден апстракт се прифаќа, комплетниот труд (*максимално 1000 зборови*) треба да се достави најдоцна до **29.10.2014 г.**

ЗА ГОСТИТЕ-УЧЕСНИЦИ: Конференцијата е отворена за јавноста, додека гостите-учесници треба да ја најават нивното учество на адреса: info@sn7.org.mk најдоцна до **29.10.2014 г.**, за да можат да добијат сертификати за учество. Гостите-учесници ќе имаат можност да ги претставуваат нивните ставови и мислења во врска со презентираниите теми или да даваат нивен коментар во врска со тематиката на конференцијата. Бројот на гостите-учесници е ограничен до 50 лица.